

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

1. Општи податоци за Друштвото

РЖ Техничка контрола постои како самостоен правен субјект од 1997 год., регистриран како Акционерско друштво - РЖ Техничка контрола АД Скопје. Се состои од три лаборатории: Лабораторија за металуршки испитувања (механички и металографски испитувања), Лабораторија за испитување без разрушување (ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви) и Лабораторија за хемиски испитувања (метали, минерални и органски ѓубрива, легури и др.).

РЖ Техничка контрола е акционерско друштво со органи на управување – Борд на директори и извршен директор. РЖ Техничка контрола брои 86 вработени, од кои 17 се со висока стручна подготовка, 1 со виша стручна подготовка, 44 со средна стручна подготовка, 14 високо квалификувани, 7 квалификувани и 3 неквалификувани вработени.

Најголем наш партнер е Макстил АД Скопје. Други корисници на нашите лабораториски услуги се Арцелормиттал, МЕР, ЕЛЕМ (РЕК Битола, РЕК Осломеј), АД Факом, Титан Цементарница Усје, Земјоделски факултет, градежната оператива (Бетон, Гранит), увозниците на минерални ѓубрива и др..

Соочувајќи се со намалено производство неколку години по ред (2012, и посебно 2013 година) на нашиот најголем корисник на услуги Макстил АД, раководството на РЖ Техничка контрола донесе одлука да ја прошири дејноста на лабораториите и да побара нови пазари на лабораториски услуги. Хемиската лабораторија почна да анализира почви, минерални ѓубрива и води (отпадни и атмосферски).

Во 2014 година механичката и хемиската лабораторија добија акредитација за анализа на повеќе различни елементи во различни материјали: челик, алуминиум, бакар и нивни легури, дврсти горива, минерални ѓубрива и почви, а од почетокот на 2015 година се акредитираме и за анализа на атмосферски и отпадни води. Како резултат на овие акредитации се зголеми побарувачката на нашите лабораториски услуги, а со тоа и нашите приходи.

Во почетокот на 2016 година добивме акредитација за ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви. Набавени беа две кртици и две подвижни лаборатории за потребите на гасификацијата на Р. Македонија бидејќи бевме избрани како фирма која е акредитирана да врши испитувања на заварените споеви на цевките. Во 2017 година добивме акредитација за новиот апарат “Vario Macro Cube CNS” анализатор за симултана анализа на јаглерод, азот и сулфур од производителот Елементар од Германија. Со овој апарат сме во можност да го анализираме вкупниот азот и на органски ѓубрива.

Во 2017 година исто така е набавена и следната опрема:

- Квантометар “Спектро”
- Апарат за испитување водород, азот и кислород од “Инстро”
- 2 ножици за сечење и припрема на проби
- рачен апарат за правење зарез на пробите за испитување удар на жилавост во механичка лабораторија

Во 2018 година апаратот од Спектро беше рекламиран и вратен во Германија. Во Ноември 2018 година добивме нов апарат со исти карактеристики, но за жал по три месечна употреба ги покажа истите слабости. Поради тоа РЖ Техничка контрола беше приморана да го рекламира и апаратот беше вратен во Германија. Бидејќи ни беа потребни апарати од истата фирма, набавивме два нови типа Спектро апарати наречени “МАХ”. За тоа дополнително плативме уште 46.000 евра. Овие два апарати ги задоволија нашите барања.

2. Остварени резултати

2.1. Обем на услуги во 2017, 2018 и 2019 година.

	Мех. лаб		Хем. лаб		ИБР		Ваги	
2017	Проби на кинење	46150	Проби од Челичарица	18850	Испитани лимови со ултразвук	136000	Возила	21878
	Проби на жиравост	82589	Проби од надв. клиенти	841				
	Други проби (WBT, „z“ и др)	2463						
	Проби од надв. клиенти	811						
	Проби за ладна вал. кинење	14500						
	Вкупно	146513		19691		136000		21878
	Мех. лаб		Хем. лаб		ИБР		Ваги	
2018	Проби на кинење	43110	Проби од Челичарица	18214	Испитани лимови со ултразвук	130000	Возила	16387
	Проби на жиравост	99309	Проби од надв. клиенти	1002				
	Други проби (WBT, „z“ и др)	1422						
	Проби од надв. клиенти	1500						
	Проби за ладна вал. кинење	15491						
	Вкупно	160832		19216		130000		16387
	Вкупно издадени атести од механичка лабораторија				22 000			
2019	Проби на кинење	33104	Проби од Челичарица	16590	Испитани лимови со ултразвук	101446	Возила	12134
	Проби на жиравост	85977	Проби од надв. клиенти	902				
	Други проби (WBT, „z“ и др)	2466						
	Проби од надв. клиенти	680						
	Проби за ладна вал. кинење	14178						
	Вкупно	136405		17492		101446		12134
	Вкупно издадени атести од механичка лабораторија				21038			

2.2 Финансиски резултати

Во 2018 година остварена е екстерна реализација во износ од 26.743.650 денари, за разлика од 2017 година кога е остварена екстерна реализација во износ од 27.514.864 денари. Во 2018 година РЖ Техничка контрола АД Скопје оствари приход од АД Макстил во вредност од 58.900.000 денари, односно 800.000 денари помалку во однос на 2017 година. Приходите од Арцелормиттал во 2017 и 2018 година незначително се разликуваат (4.800.000 денари).

Во 2019 година РЖ Техничка контрола АД Скопје оствари приход од Макстил АД во износ од 56.767.304 денари односно околу 2.000.000 помалку, и тоа како резултат на намаленото производство. Во 2019 година остварен е приход од 32.956.732 денари од екстерната реализација. Тоа се должи на зголемена ремонтна активност во РЕК Битола и РЕК Осломеј.

Бројот на клиенти се зголемува како резултат на зголемениот број на акредитирани методи (губрива, горива, метали, радиографија, ултразвук, отпадни води и др.) .

3. Политика на дивиденда

РЖ Техничка контрола исплатува дивиденда на акционерите од 2006 година. Еден дел од добивката се исплатува како дивиденда, а другиот дел се инвестира во набавка на опрема.

Дивидендата за 2019 година ако се подели ќе биде приближно иста како и за 2018 година. Дивидендата за 2019 година ќе се исплати од резервите до 2008 година. Друштвото располага со сопствени средства и не користи кредити од банки за развој.

4. Планови за работа и развој

Планот на РЖ Техничка контрола АД Скопје се базира на плановите за обем на производство во 2019 година кај двата најголеми корисници на услуги Макстил АД Скопје и Арцелор Митал Скопје како и обемот на услуги кои што РЖ Техничка контрола го реализира во 2019 година. Бројките се дадени во годишниот план за 2020 година. Од пред неколку години (2014 год) РЖ Техничка контрола донесе одлука за проширување на дејноста и наоѓање на нови пазари за да се оствари и прошири дејноста. РЖ Техничка контрола инвестираше во нова опрема во вредност од над 400.000 евра.

Во 2019 година беше набавен термографиметриски анализатор од Германија во вредност од 44.000 евра и доплатени се двата апарати "МАХ" од Спектро од Германија во износ од 40.000 евра. Во 2020 година очекуваме помали приходи од екстерната реализација бидејќи завршуваат магистралните гасоводи како што е Скопје – Тетово – Гостивар (останува сса 40%), а нови се очекува при крајот на 2020 година. Ако има инвестиции во 2020 година ќе бидат наменети за секторот ИБР и дел за механичката лабораторија.



РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД СКОПЈЕ				
(во 000 денари)				
	О П И С	2019	2018	Индекс (B:C)*100
	А	В	С	Д
1	Приходи од продажба	101.270	97.612	103,75
2	Останати приходи	515	1.069	48,18
3	Финансиски приходи	3.391	4.652	72,89
ВКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)		105.176	103.333	101,78
	Трошоци за сировини и материјали			
	* потрошени материјали	3.571	931	383,57
	* потрошени енергија и гориво	2.602	2.744	94,83
	* трошоци за резервни делови и ситен инвентар	2.191	5.782	37,89
4	Вкупно трошоци за сировини и материј.	8.364	9.664	86,55
5	Набавна вредност	3.728	5.158	72,28
6	Услуги	5.182	6.159	84,14
	Трошоци за вработените			
	* нето плати и надоместоци	30.701	30.486	100,71
	* трошоци за даноци и придонеси на плати	15.543	15.114	102,84
	* други трошоци на вработените	5.471	4.391	124,60
7	Вкупно трошоци за вработените	51.715	49.991	103,45
8	Амортизација	7.179	6.980	102,85
9	Останати трошоци на работење	7.451	6.289	118,48
10	Финансиски расходи	22	18	122,22
ВКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6+7+8+9+10)		83.641	84.259	99,27
11	Добивка од редовно работење пред оданочување	21.535	19.083	112,85
12	Данок на добивка	1.226	1.125	108,98
Добивка од редовно работење по оданочување (11-12)		20.309	17.958	113,09
Број на вработени		86	90	95,56